

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е

На измена и дополнување на Буџетот на Општина Крушево за 2019 (ВТОР РЕБАЛАНС НА БУЏЕТ 2019 година)

Буџетот на Општина Крушево за фискалната 2019 година се подготви по насоките за подготовка на Буџетите на ЕЛС за 2019 година дадени во буџетскиот циркулар добиен од Министерот за финансии под бр.08-6331 /1 од 28.09.2018год. наш број 03-1046/1 од 02.10.2018 година, како и допис бр.08-6331/2 од 23.11.2018 година наш бр..03-1046/3 од 28.11.2018 година. Согласно член 27 став (2) од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (Сл.весник на РМ бр.61 /04, 96/04 , 67/07 , 156/09 и 47/11,192/15 и 209/18) Министерот за финансии Буџетскиот циркулар за 2019 година го доставува до градоначалникот на Општината. Надолнување на циркуларот Допис бр.08-6631/3 од 21.10.2019 година за зголемен износ на дотации по дејности.

Буџетскиот циркулар за изготвување на Буџетот на општините за 2019 година вклучува посебни информации за процесот на буџетирање, формата и содржината на Буџетот, односно планирање на расходите по програми и потпрограми согласно изворните и пренесени надлежности , како и прегледи за планирање на приходите за пренесените надлежности во културата , социјалната заштита, образованието и противпожарната заштита.

Министерството за финансии во соработка со општините во изминатиот период изврши значителни подобрувања во формата и содржината на буџетот, односно усогласување на формата на буџетот на општините со формата на Буџетот на Република Северна Македонија. Воедно подобрен е начинот на известување согласно меѓународните стандарди како и зголемување на транспарентноста со воспоставување на програмите и потпрограмите. Истото се однесува и со формата и содржината на измените и дополнувањата на буџетот - ребалансот кој се прави во текот на фискалната година.

Согласно член 2, точка 8 од Законот за буџетите (Сл.весник бр. 64/05 4/08, 103/08, 156/09, 95/10, 180/11 и 171/12) **буџетот на единицата за локална самоуправа претставува годишен план на приходи, други приливи и одобрени средства и ги вклучува основниот буџет, буџетот на дотации, буџетот на донации, буџетот на заеми и буџетот на самофинансирачки активности.** Во 2019 година и во наредниот период реформите кои ќе се спроведуваат и ќе се интензивираат се реформите на буџетскиот процес изразени преку: зголемувањето на фискалната одговорност, отчетност и транспарентност; потоа унапредување на буџетскиот процес со понатамошно подобрување на буџетското планирање и извршување преку

дефинирани програми, па поттранспаретно планирање и искористување на капиталните расходи.

Буџетот на општината односно ребалансот на буџетот се состои од три сегменти и тоа општ, посебен и развоен дел.

Општиот дел ги содржи вкупните приходи и другите приливи и вкупните расходи и другите одливи на буџетот за фискалната година, како и глобалните проекции на приходите, приливите, расходите и одливите за наредните две години, вклучувајќи го и планираниот дефицит.

Посебниот дел содржи план на одобрените средства на буџетските корисници и фондовите по програми, потпрограми и ставки за фискалната година.

Развојниот дел ги содржи плановите на програмите за развој на буџетските корисници прикажани по развојни проекти. Во развојниот дел на буџетот се прикажуваат среднорочни планови за програмите за развој наменети за развојни инвестиции одобрени од Советот на Општината.

Општина Крушево според донесениот буџет за фискалната 2019 година фискална 2019 година ја започне со донесен буџет во вкупен износ од **166.348.000,00 денари**. Буџетот за 2019 година со проширувањата и пренамените направени до април 2019 година достигна висина од **173.322.000,00 денари**, плус проширувањето на првиот ребаланс за **700.000,00 денари** достигна висина од **174.022.000,00**. Се пристапи кон изработка на втор ребаланс на буџетот за 2019 година кој достигна висина од **190.619.000,00 ден.** односно пораст од **114,59 %** во однос на основниот Буџет за 2019 година, односно пораст од **109,54 %** во однос на првиот ребаланс со проширувањето.

Вториот ребаланс има зголемување за износ од 16.597.000,00 денари кое произлегува од следните дополнително обезбедени финансиски средства по проекти и тоа :

- Договор бр.03-310/2 од 18.07.2019 година, односно 13-661/1 од 17.07.2019 година од Биро за регионален развој, одобрен износ од 1.800.000,00 денари за реконструкција пристапен пат до село Јакреново.

- Договор бр. 09-677/4 од 02.10.2019 год. односно 16-2608/5 од 02.10.2019 год. од Агенција за финансиска поддршка на земјоделство и рурален развој, одобрени финансиски средства во износ од 11.724.617,00 денари заокружено на 11.725.000,00 ден. наменети за изградба и уредување на патна инфраструктура за локалитет Крушевско Езеро

- Договор бр.03-409/2 од 25.04.2019 година односно 20-5292/1 од 29.04.2019 год. од Министерство за култура одобрени финансиски средства во износ од 300.000,00 денари од областа на музичка и музичко сценска дејност за 2019 год.

- Договор бр. 03-379/6 од 19.04.2019 год. односно 21-4700/1 од 11.04.2019 год. од Министерство на Култура, одобрени финансиски средства во износ од 800.000,00 ден. за интердисциплинарна дејност проект од национален интерес во областа на културата за 2019 год.

- Договор бр. 03-377/7 од 17.06.2019 год. односно 13-1803/2 од 15.07.2019 од Министерство за економија, одобрени финансиски средства во износ од 60.000,00

денари за финансирање на дел од трошоците за проектот Крушевско спортско лето 2019

- Допис бр. бр.08-6631/3 од 21.10.2019 година од Министерство за финансии за зголемен износ на дотации по дејности во вкупен износ од 1.912.000,00 денари и тоа :

- За средно образование зголемена дотација во износ од 1.600.000,00 денари.
- За детска заштита зголемена дотација во износ од 210.000,00 денари.
- За култура зголемена дотација во износ од 102.000,00 денари.

Направени се Одлуки за две проширувања и една Одлука за пренамена.Со одлуката бр.08-341/4 од 15.03.2019 година извршено е проширување во вкупен износ од 6.232.000,00 денари и тоа :

-проширување во буџетот за дотации за износ од 4.942.000,00 денари,тоа е износот на пренесени,а непотрошени средства-салда од претходната 2018 година и - проширување во буџетот за донации за износ од 1.290.000,00 денари, средствата одобрени за донација за набавка на трактор со приклучна механизација.

Со одлука бр.08-436/4 од 04.04.2019 година извршено е проширување во вкупен износ од 742.000,00 денари и тоа:

-проширување во буџетот на самофинансирање за износ од 20.000,00 денари во потпрограма К1 и

-проширување во буџетот на донации за износ од 722.000,00 денари во програмата Н1,за трошковното место ОУ-Св.Кирил и Методиј –Бучина донацијата за Проектот ЕРАЗМОС и тоа износ 208.000,00 пренесено салдо,непотрошени средства од 2018 година и ново очекуван приход од 514.000,00 денари.

Со одлука бр.08-341/5 од 15.03.2019 година е извршена пренамена на средства.

Износот на Основниот Буџет за 2019 година проширен и изменет по Одлуките на Советот на Општината се дава како измена и дополнување на буџетот за 2019 година понатака прв ребаланс на буџетот изнесува **173.322.000,00 денари**

Буџетот односно првиот ребалансот на буџетот како целина е во висина од **173.322.000,00**. Извршено е едно проширување за износ од **700.000,00** денари во делот на донација и една пренамена со што првиот ребаланс изнесува **174.022.000,00 денари**.

Изработениот предлог втор ребаланс на буџетот за 2019 година изнесува **190.619.000,00** денари и е консолидиран буџет составен од неколку посебни буџети како делови и тоа:

1. Основен буџет во висина од **82.051.000,00** денари се зголемува на **96.736.00,00** денари и учество со **50,75 %** во вкупно проектираниот предлог втор ребаланс на Буџет.
2. Буџет на приходите од самофинансирање на корисниците во висина од **6.427.000,00** денари останува на исто ниво и има **3,37 %** учество во вкупниот предлог втор ребаланс на Буџет.

3. Буџет на дотации, наменски дотации во висина од **80.832.000,00** денари се зголемува на **82.744.000,00** денари и има **43,41 %** учество во вкупно проектираниот предлог втор ребаланс на Буџет.
4. Буџет на приходи од донации, останува на исто ниво во висина од **4.712.000,00** денари и има учество од **2,47 %** во вкупно проектираниот предлог втор ребаланс на Буџет.

Основни извори на приходи во Буџетот на општината Крушево за фискалната 2019 година се даноците, таксите, дотациите, трансверите од централната власт, донациите, приходите остварени од самостојното вршење на дејност на корисниците - единки на буџетот.

Ребалансот на Буџетот на Општина Крушево за фискалната 2019 година прикажан во општиот дел по член 1 од предложениот Предлог Втор Ребаланс на Буџет изнесува:

1.) Вкупни приходи планиран(проектиран) износ од 190.619.000,00 денари и тоа по видови приходи како што следува:

- а.) Даночни приходи износ од 16.620.000,00 денари;
- б.) Неданочни приходи износ од 7.904.000,00 денари ;
- в.) Капитални приходи износ од 1.647.000,00 денари;
- г.) Приходи од дотации износ од 82.744.000,00 денари;
- д.) Трансвери -планирани приходи износ од 76.992.000,00 денари ;
- е.) Приходи од донации износ од 4.712.000,00 денари;

2.) Вкупни планирани расходи во износ од 190.619.000,00

- а.) расходи од утврдени намени износ од 189.499.000,00 денари
- б.) резерви износ од 250.000,00 денари

3.) Со буџетот се планира и одлив, односно отплата на главница износ од 870.000,00 денари. Реалната отплата за 2019 година е и се однесува за отплата на по два ануитети по основ на двете задолжувања, задолжувањето за МСИП -1 и МСИП-2 преку МФ на РСМ.

Расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа:

Расходи: а.)-Тековно -оперативните расходи износ од **136.873.000,00** денари и процент на учество во вкупните расходи од **71,80 %** и

б.)- капитални расходи - износ од **53.746.000,00** денари и процент на учество во вкупните расходи од **28,20 %**.

Основниот буџет износ од **96.736.000,00** денари ги содржи следните расходи:

а.) Основни плати и надоместоци износ од **17.169.000,00** ден. или процент на учество во вкупните расходи на основниот буџет од **17,75 %**;

б.) Резерви и недефинирани расходи износ од **250.000,00** денари или процент на учество во вкупните расходи на основниот буџет од **0,26 %**;

в.) Стоки и услуги -износ од **23.553.000,00** денари или процент од **24,35 %** во вк.износ на основниот буџет;

г.) каматни плаќања -износ од **20.000,00** денари или процент од **0,02 %**

д.) Субвенции и трансвер износ од **2.898.000,00** денари или **2,99 %** учество во основниот буџет;

ѓ.) Социјални бенефиции износ од **550.000,00** денари или **0,57%** учество во основниот буџет и

е.) Капитални расходи износ од **51.426.000,00** денари или **53.16%** учество во расходите на основниот буџет.

ж.) Отплата на главница износ од **870.000,00** денари или **0.90%** учество во расходите на основниот буџет.

Расходите од буџет се извршуваат преку 14 програми односно 60 потпрограми согласно законските прописи утврдени од страна на Министерството за финансии. Општина Крушево во буџетот ги има прифатено следните програми со потпрограми:

А.) Основн Буџет- износ од 96.736.000,00 денари

Во посебниот дел ,во делот на потпрограмите има промени –проширувања за дополнително обезбедени финансиски средства по договори и пренамени од некои расходни ставки и пренос на други расходни ставки. Се забележуваат само ставките и потпрограмите каде има промена со овој предлог втор ребаланс.

1.)-Промени има во потпрограма А00 – Совет на Општината и тоа на расходните ставки:

		БУЏЕТ-реб. 1	РЕБАЛАНС- 2
- 412110-постојана резерва	од	200.000,00	на 100.000,00 ден.
- 421320-телефон и телефакс	од	100.000,00	на 70.000,00 ден.
-423910- др.материјали за спец.нам.	од	100.000,00	на 70.000,00 ден.
- 423990-др.материјали	од	50.000,00	на 30.000,00 ден.
- 425920-услуги за коп.,печатење, издав.	од	30.000,00	на 20.000,00 ден.
- 426990-др.оперативни расходи	од	20.000,00	на 40.000,00 ден.
- 464990-други трансфери	од	150.000,00	на 550.000,00 ден.

2.)-Промени има во потпрограма D00-Градоначалник и тоа на расходните ставки:

		БУЏЕТ-реб. 1	РЕБАЛАНС- 2
- 413110-тековни резерви	од	300.000,00	на 150.000,00 ден.
- 464940-трансфери при пензионирање	од	160.000,00	на 150.000,00 ден.
- 464990-други трансфери	од	40.000,00	на 20.000,00 ден.

3.)- Промени има во потпрограма E00-Општинска администрација и тоа на расходни ставки

		БУЏЕТ-реб. 1	РЕБАЛАНС- 2
- 420140-патувања во земјата-спор.расх.	од	50.000,00	на 70.000,00 ден.
- 420210-патувања во странство-дневница	од	20.000,00	на 50.000,00 ден.
- 420220-патувања во странство-патни расх.	од	20.000,00	на 10.000,00 ден.
- 420230-патувања во странство-сместување	од	20.000,00	на 10.000,00 ден.
- 421110-електрична енергија	од	150.000,00	на 20.000,00 ден.
- 421310-пошта	од	120.000,00	на 165.000,00 ден.
- 423110-канцелариски материјал	од	150.000,00	на 100.000,00 ден.
- 423120- списанија, весници и др.изданија	од	100.000,00	на 70.000,00 ден.

- 423190-други административни такси	од	15.000,00	на	5.000,00 ден.
- 423210-материјали за АОП	од	10.000,00	на	40.000,00 ден.
- 423410-прехранбени продукти	од	150.000,00	на	80.000,00 ден.
- 423710-средства за одржување на хигиена	од	100.000,00	на	50.000,00 ден.
- 423720-материјали за разни поправки	од	100.000,00	на	70.000,00 ден.
- 424110-поправки, сервис на лесни возила	од	200.000,00	на	150.000,00 ден.
- 424210-одржување на згради	од	100.000,00	на	50.000,00 ден.
- 424230-дезин.дезинсекција и дератизац.	од	30.000,00	на	10.000,00 ден.
- 424390-одржување на други градби	од	30.000,00	на	10.000,00 ден.
- 424440-поправки и одрж. на др.опрема	од	30.000,00	на	40.000,00 ден.
- 425220-банкарска провизија	од	15.000,00	на	10.000,00 ден.
- 425230-осигурување на вработени	од	20.000,00	на	40.000,00 ден.
- 425250-осигурување на недвиж. и права	од	50.000,00	на	30.000,00 ден.
- 425260-осигурување на моторни возила	од	130.000,00	на	100.000,00 ден.
- 425310-правни услуги	од	120.000,00	на	40.000,00 ден.
- 425320-судски вештачења	од	20.000,00	на	10.000,00 ден.
- 425360-плаќања на судски такси	од	16.000,00	на	6.000,00 ден.
- 425920-услуги за коп.,печатење, издав.	од	150.000,00	на	120.000,00 ден.
- 425940-рушење на објекти	од	50.000,00	на	0,00 ден.
- 425990-договорни услуги	од	50.000,00	на	200.000,00 ден.
- 426120-чланарини во домаш. организации	од	170.000,00	на	240.000,00 ден.
- 426990-други оперативни расходи	од	250.000,00	на	370.000,00 ден.
- 427110-привремени вработувања	од	950.000,00	на	1.100.000,00 ден.
- 464910-плаќања по судски решенија	од	250.000,00	на	100.000,00 ден.
- 464990-други трансфери	од	80.000,00	на	40.000,00 ден.
- 480140-купување на инфор.и видео опрема	од	70.000,00	на	100.000,00 ден.
- 482930-реконструкција на други објекти	од	50.000,00	на	20.000,00 ден.
- 482940-надзор над изградба	од	50.000,00	на	80.000,00 ден.
- 485420-надомест за одземен имот	од	320.000,00	на	120.000,00 ден.

4.)- **Промени има во потпрограма F10-Урбанистичко планирање** и тоа на расходните ставки:

БУЏЕТ-реб. 1 РЕБАЛАНС- 2

-425640-изработка на планови од 3.500.000,00 на 3.800.000,00 ден.

5). **Промени има во потпрограма F20-Уредување на градежно земјиште** и тоа на расходните ставки:

БУЏЕТ-реб. 1 РЕБАЛАНС- 2

-425640-израб. на прост. и урб. планови од 300.000,00 на 0,00 ден.

6). Промени има во потпрограма **G20-Поттикнување на развој на туризмот** и тоа на расходните ставки:

		БУЏЕТ-реб. 1		РЕБАЛАНС- 2
- 423410-прехранбени продукти	од	30.000,00	на	10.000,00 ден.
- 425920- услуги за коп.,печатење, издав.	од	30.000,00	на	10.000,00 ден.
- 425990-други договорни услуги	од	30.000,00	на	10.000,00 ден.
- 426990-други оперативни расходи	од	80.000,00	на	40.000,00 ден.
- 464990-други трансфери	од	240.000,00	на	40.000,00ден.

7). Промени има во потпрограма **J30-Јавно осветлување** и тоа на расходните ставки:

		БУЏЕТ-реб. 1		РЕБАЛАНС- 2
- 421110-електрична енергија	од	2.440.000,00	на	3.140.000,00 ден.
- 423720-материјали за разни поправ.	од	150.000,00	на	50.000,00 ден.
- 423910-други матер.за спец.намена	од	1.800.000,00	на	2.100.000,00 ден.
- 423990-други материјали	од	100.000,00	на	0,00 ден.
- 425990-други договорни услуги	од	20.000,00	на	0,00 ден.
- 426990-други оперативни расходи	од	150.000,00	на	30.000,00 ден.
- 480190-купување на друга опрема	од	40.000,00	на	0,00 ден.

8). Промени има во потпрограма **J60-Одржување и заштита на локални патишта и улици** и тоа на расходните ставки:

		БУЏЕТ-реб. 1		РЕБАЛАНС- 2
- 421190-други комуна. такси и услуги	од	100.000,00	на	40.000,00 ден.
- 424390-одржување на други градби	од	100.000,00	на	20.000,00 ден.
- 425990-други договорни услуги	од	30.000,00	на	10.000,00 ден.
- 426990-други оперативни расходи	од	30.000,00	на	10.000,00 ден.

9). Промени има во потпрограма **J80-Други комунални услуги** и тоа на расходните ставки:

		БУЏЕТ-реб. 1		РЕБАЛАНС- 2
- 421190-други комун.такси и услуги	од	200.000,00	на	250.000,00 ден.
- 423720-материјали за разни поправки	од	100.000,00	на	40.000,00 ден.
- 424390-одржување на други градби	од	200.000,00	на	50.000,00 ден.
- 426990-други оперативни расходи	од	50.000,00	на	20.000,00 ден.

10). Промени има во потпрограма **JD0-Изградба и реконструкција на локални патишта и улици** и тоа на расходните ставки:

		БУЏЕТ-реб. 1		РЕБАЛАНС- 2
- 482120-изградба на улици и патишта	од	1.000.000,00	на	14.836.000,00 ден.
- 482130-реконструк.на улици,патишта	од	500.000,00	на	2.857.000,00 ден.

11). Промени има во потпрограма **JG0-Изградба на системи за водоснабдување** и тоа на расходните ставки:

		БУЏЕТ-реб. 1		РЕБАЛАНС- 2
- 482720-изградба на капац.за водоснаб	од	1.000.000,00	на	300.000,00 ден.
- 482730-реконст.на капац.за водоснаб	од	600.000,00	на	300.000,00 ден.
- 482940-надзор над изградба	од	200.000,00	на	150.000,00 ден.

12). Промени има во потпрограма **JU0-Изградба на системи за одведување и пречистување на отпадни води** и тоа на расходните ставки:

		БУЏЕТ-реб. 1		РЕБАЛАНС- 2
- 482920-изградба на др.објекти	од	630.000,00	на	380.000,00 ден.
- 482930-реконст.на др.објекти	од	350.000,00	на	150.000,00 ден.
- 482940-надзор над изградбата	од	200.000,00	на	50.000,00 ден.

13). Промени има во потпрограма **JL0-Други комунални услуги (капитални расходи)** и тоа на расходните ставки:

		БУЏЕТ-реб. 1		РЕБАЛАНС- 2
- 452410-камата на кредити	од	100.000,00	на	20.000,00 ден.
- 486190-купување на др.мотр.возила	од	320.000,00	на	316.000,00 ден.

14). Промени има во потпрограма **JN0-Урбана опрема(капитални расходи)** и тоа на расходните ставки:

		БУЏЕТ-реб. 1		РЕБАЛАНС- 2
-480190-купување на др.опрема	од	200.000,00	на	0,00 ден.

15). Промени има во потпрограма **K40-Културни манифестации и творештво** и тоа на расходните ставки:

		БУЏЕТ-реб. 1		РЕБАЛАНС- 2
- 421430-транспорт на стоки	од	0,00	на	10.000,00 ден.
- 425490-други здравствени услуги	од	0,00	на	20.000,00 ден.
- 425990-други договорни услуги	од	500.000,00	на	1.318.000,00 ден.
- 426990-други оперативни расходи	од	50.000,00	на	70.000,00 ден.

16). Промени има во потпрограма **КА0-Културни манифестации и творештво (капитални расходи)** и тоа на расходните ставки:

	БУЏЕТ-реб. 1		РЕБАЛАНС- 2	
- 425640-изработка на прост.и урб.планови	од	650.000,00	на	370.000,00 ден.
- 482920-изградба на др.објекти	од	9.000.000,00	на	9.547.000,00 ден.
- 482940-надзор над изградба	од	350.000,00	на	83.000,00 ден.

17). Промени има во потпрограма **L00-Спорт и рекреација** и тоа на расходните ставки:

	БУЏЕТ-реб. 1		РЕБАЛАНС- 2	
- 425640-израб.на прост.и урбан.планови	од	150.000,00	на	30.000,00 ден.
- 426990-др.оперативни расходи	од	0,00	на	10.000,00 ден.
- 464990-други трансфери	од	50.000,00	на	130.000,00 ден.

18). Промени има во потпрограма **N10-Основно образование** и тоа на расходните ставки:

	БУЏЕТ-реб. 1		РЕБАЛАНС- 2	
-421110-електрична енергија	од	231.000,00	на	181.000,00 ден.

19). Промени има во потпрограма **N20-Средно образование** и тоа на расходните ставки:

	БУЏЕТ-реб. 1		РЕБАЛАНС-2	
-464990-други трансфери	од	100.000,00	на	0,00 ден.

20). Промени има во потпрограма **NAV-Реконструкција на горна зграда ОУ Никола Карев-Крушево** и тоа на расходните ставки:

	БУЏЕТ-реб. 1		РЕБАЛАНС- 2	
-482940-надзор над изградба	од	0,00	на	250.000,00 ден.

21). Промени има во потпрограма **W00-Противпожарна заштита** и тоа на расходните ставки:

	БУЏЕТ-реб. 1		РЕБАЛАНС- 2	
- 401130-основни плати др.вработени	од	470.000,00	на	485.000,00 ден.
- 401310-персонален данок на доход	од	40.000,00	на	35.000,00 ден.

- 402110-основни придонеси за ПИО	од	123.000,00	на	133.000,00 ден.
- 402120-придонес за бенифициран стаж	од	40.000,00	на	36.000,00 ден.
- 402210-основни прид. за здравство	од	50.000,00	на	53.000,00 ден.
- 402220-основен придонес за проф.заб.	од	5.000,00	на	4.000,00 ден.
- 421420-регистраија на моторни возила	од	120.000,00	на	70.000,00 ден.
- 423410-прехранб. продукти и пијалаци	од	2.000,00	на	12.000,00 ден.
- 424190-поправки на др.возила	од	150.000,00	на	100.000,00 ден.

Во другите потпрограми нема никакви промени,проектираните износи со основниот буџет остануваат исто,без промени.

Б.) - Буџетот на дотации изнесува **82.744.000,00** денари со вклучено проширен износ за пренесените салда непотрошени средства од 2018 година со претходна Одлука на Совет и со проширувањата на дотациите за 2019 со допис бр. 08-6631/3 од 21.10.2019 година за зголемен износ на дотации по дејности.

Одобрените дотации за 2019 година изнесуваат вкупно 75.890.000,00 денари ,а пренесеното салдо непотрошени средства од претходната 2018 година изнесува 4.942.000,00 денари. Проширувањето на дотациите согласно погоренаведениот допис изнесува плус **1.912.000,00**. Овие средства се распределени по дејности според табеларниот преглед-прилог кон буџетскиот циркулар –упатство за изработка на буџетот за 2019 година и дописот за зголемен износ на дотациите по дејности. Буџетот на дотации се извршува преку програмите, предвидени со буџетскиот циркулар, во висина на одобрените дотации по дејности.

В) - Буџетот на самофинансирање изнесува **6.427.000,00** денари,промена нема.

Г.) - Буџетот на донации изнесува **4.712.000,00** денари.

За тоа како е структурата на буџетските расходи по функциите на ЕЛС- може да се види од прегледот **Буџетски расходи по функции на ЕЛС и функционалните расходи по потпрограми** - прилог во печатената форма на предлог втор ребаланс на Буџетот за 2019 година

Крушево: 08.11.2019 година

Изработил:
Верица Наумоска